

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА МНЗА**  
**(за периодот декември 2019-декември 2020 година)**

**Јануари-февруари 2020** – завршени 4 работилници од Уницеф проектот во дневниот центар во Куманово и на Филозофскиот факултет во Скопје

**02.04.2020** – МНЗА се вклучи во кампањата на Аутизам Европа

**Мај 2020** – интернет кампања по повод 20 годишнината од постоењето на МНЗА

**Мај-јуни 2020** – одржани 9 вебинари за аутизмот на ЗУМ платформата во рамките на УНИЦЕФ проектот

**08-28.06.2020** – претседателот на МНЗА предавач и член на научен одбор на онлајн меѓународната конференција: „Фокус на аутизмот во инклузивното образование“, Краков, Полска

**24-26.06.2020** – претседателот на МНЗА предавач на 2-та онлајн риатач меѓународна конференција, Ворендал, Холандија

**Јули 2020** – објавен Прирачник за аутизмот на три јазици во рамките на УНИЦЕФ проектот

**30.11.2020** – потпишан договор за реализација на проект со Општина Карпош: „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и училишните установи“

Во текот на годината учество на наши членови на 5 онлајн состаноци во рамките на двата Еразмус плус тековни проекти

**Од декември 2019-декември 2020 година објавени 2 трудови и еден Прирачник на 3 јазици за аутизмот:**

1. Trajkovski V. Psychological aspects of autism spectrum disorder. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*. 2020 Jul 05; 3(1):14-23. <https://doi.org/10.26407/2020jrtd.1.30>.
2. Трајковски В, Василевска Петровска И. Поддршка на социјални вештини и позитивно родителство. Прирачник за родители на деца со состојби од аутистичен спектар и професионалци од нивниот круг на поддршка. *Македонско научно здружение за аутизам*, Скопје, 2020; 1–132.
3. Trajkovski V, Vasilevska Petrovska I. Mbështetja e shkathtësive sociale dhe prindësisë pozitive: doracak për prindërit e fëmijëve me gjendje të spektrit të autizmit dhe për profesionistët nga mjedisi i tyre i mbështetjes. *Shoqata Shkencore e Maqedonisë për Autizmin*, Shkup, 2020; 1–126.
4. Trajkovski V, Vasilevska Petrovska I. Supporting social skills and positive parenting: manual for parents of children with autism spectrum conditions and professionals in their circle of support. *Macedonian Scientific Society for Autism*, Skopje, 2020; 1–127.
5. Stankova T, Trajkovski V. Sexual Education of Persons with Autistic Spectrum Disorders: Use of the Technique: ‘Social Stories. *Sex Disabil* (2020). <https://doi.org/10.1007/s11195-020-09655-y>.

**Учество на семинари и конгреси во земјата и странство:**

1. Trajkovski V. Autism spectrum disorders and the science of social work. Book of Abstracts 8th Scientific conference with international participation: „All about people: relevance of science and education“. Maribor, 13-14 March 2020; 324.

Претседател на МНЗА,  
Проф. д-р Владимир Трајковски